



Општина Валандово  
Република Северна Македонија

**ДО  
ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО**

**Б А Р А Њ Е**

**за доделување на средства во вид на еднократна парична помош на лица со попреченост  
на подрачјето на Општина Валандово**

**БАРАТЕЛ:**

Име и презиме \_\_\_\_\_

Адреса и место на живеење \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

ЛК бр. \_\_\_\_\_ Издадена од \_\_\_\_\_

Трансакциска сметка бр. \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

**Податоци за родител/старател кое го поднесува Барањето:**

Име и презиме \_\_\_\_\_

Адреса и место на живеење \_\_\_\_\_

ЕМБГ \_\_\_\_\_

ЛК бр. \_\_\_\_\_ Издадена од \_\_\_\_\_

Трансакциска сметка бр. \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

**Вид на попреченост врз основа на која се поднесува Барањето:(да се означи со x)**

- Тешка или длабока интелектуална попреченост;
- Пречки во телесниот развој;
- Аутизам;
- Потполно слепо лице;
- Потполно глуво лице;



Општина Валандово  
Република Северна Македонија

**ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:** (да се означи со x)

- Наод и мислење за оцена на видот и степенот на попреченоста и посебните потреби на лица со пречки во развојот издадено од соодветна установа или потврда од центарот за социјални работи дека лицето остварува право на надоместок поради попреченост врз основа на конзилијарно мислење од првостепена комисија составена од тројца лекари специјалисти од соодветна терцијална здравствена установа.
- Важечка лична карта за лицето кое бара еднакратна парична помош, или лична карта на родител/старател
- Трансакциска сметка за лицето кое бара еднакратна помош или трансакциска сметка на родител/старател.

Дата на поднесување:

\_\_\_\_\_

Потпис на барателот:

\_\_\_\_\_



Општина Валандово  
Република Северна Македонија

## ИЗЈАВА

за согласност за користење на личните податоци  
согласно Законот за заштита на личните податоци  
(“Сл. весник на РМ” бр. 7/05, 103/08, 124/10, и 135/11)

Јас, \_\_\_\_\_,  
( име и презиме ) ( адреса на живеење )

од \_\_\_\_\_,  
( место на живеење )

давам изречна согласност Општина Валандово, да ги користи, односно да врши обработка на моите лични податоци за однапред утврдената цел:

\_\_\_\_\_

и го задржувам правото во секое време повлекувањето на согласноста да го дадам писмено или во било која друга форма.

Оваа изјава ја давам доброволно.

\_\_\_\_\_. 20\_\_ година

Изјавил:

Валандово

\_\_\_\_\_